

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш бр.0302-319/2 од 10 јуни 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-129/20 од 24 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 13 јули 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
 - за 2021 година во износ од 27,93 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 28,64 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 29,55 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година, изнесува 51,31%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година, изнесува 50,60%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 50,51%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 13,60 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 42,27 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 14,15 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 43,13 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 14,63 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 44,48 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води за регулиран период 2021 – 2023 година, бр.0302-319/2 од 10 јуни 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-129/20 од 24 јуни 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение на Барањето;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и поднесените податоци и документација;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели и листа на индикатори на успешност кои треба да ги исполни давателот на водната услуга;
7. Решение за упис во Централниот регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водната услуга;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш, во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	3.921.919
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	0
Трошоци за осигурување на основни средства	0
Бруто плати	4.249.600
Други услуги	218.580
Останати и вонредни трошоци	397.154
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	12.690
Вкупно оперативни трошоци	8.799.943
Остварена просечна пондерирана тарифа	13,51

- Податоци за регулираниот период:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	9.903.158	10.504.078	11.130.377
Амортизација	денари	20.915.258	21.135.418	21.692.886
Средства за ликвидност	денари	154.320	158.790	164.809
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	2.280.381	5.635.520	85.329
Принос на регулирани средства	денари	45.552	118.508	138.451
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	31.018.288	31.916.795	33.126.522
Количина	m ³	720.369	713.165	706.033
Просечна тарифа	ден/m ³	28,48	30,01	31,73
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	13,89	15,26	16,54
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	43,06	44,75	46,92

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 29 јуни 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 3 јули 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-1572/1 од 13 јули 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води за регулиран период 2021 – 2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	9.879.566	10.022.105	10.166.788
Амортизација	денари	20.915.258	21.048.462	21.543.655
Средства за ликвидност	денари	154.096	155.669	158.919
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	1.401.576	5.010.807	52.445
Принос на регулирани средства	денари	24.397	63.305	73.313
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	30.973.317	31.289.541	31.942.674
Количина	m ³	732.770	725.442	718.188
Просечна тарифа	ден/m ³	27,93	28,64	29,55
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	13,60	14,15	14,63
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	42,27	43,13	44,48

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2021 година се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 4.259.400 денари, додека за останатите две години се зголемени за стапката на инфлација од 1,5% (согласно проекциите на НБРМ) и за 2022 година изнесуваат 4.323.291 денари и за 2023 година изнесуваат 4.388.140 денари;
2. Трошоците за бруто плати за 2021 година се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 4.981.413 денари, додека за останатите две години се зголемени за стапката на инфлација од 1,5% и за 2022 година изнесуваат 5.056.135 денари и за 2023 година изнесуваат 5.131.977 денари;

3. Другите услуги за 2021 година се пресметани согласно остварените во 2019 година зголемени за стапката на инфлација од 1,5% и истите изнесуваат 221.859 денари, додека за останатите две години се зголемени за стапката на инфлација и за 2022 година изнесуваат 225.187 денари и за 2023 година изнесуваат 228.564 денари;
4. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се пресметани согласно остварените во 2019 година зголемени за стапката на инфлација од 1,5%, за останатите две години се задржани на исто ниво како во 2021 година и за сите три години од регулираниот период изнесуваат 403.111 денари;
5. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 13.782 денари за 2021 година, 14.381 денари за 2022 година и 14.995 денари за 2023 година.

Амортизацијата на ново набавените сопствени основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно за двете години изнесува 61,46%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 72.833 денари за 2021 година, 206.037 денари за 2022 година и 297.674 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 20.842.425 денари за 2021 година, 20.842.425 денари за 2022 година и 21.245.980 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 154.096 денари за 2021 година, 155.669 денари за 2022 година и 158.919 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга прочистување на отпадни води за 2021 година изнесува 24.397 денари, за 2022 година изнесува 63.305 денари и за 2023 година изнесува 73.313 денари. При пресметката на приносот земени се во предвид 61,46% (согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година) од планираните инвестиции финансирани од сопствени средства за регулираниот период 2021-2023 година во износ од 1.401.576 денари, за 2022 година во износ од 996.334 денари и за 2023 година во износ од 52.445 денари и планираните бесплатно добиени основни средства во износ од 4.014.474 денари за 2022 година.

При утврдување на количината на прочистена отпадна вода за регулираниот период, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за категоријата на корисници домаќинства го примени принципот 1:1, односно ја изедначи просечната потрошувачка по лице за дејностите снабдување со вода за пиење или водоснабдување, собирање и одведување на урбани отпадни води и прочистување на отпадни води.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води да изнесува 27,93 ден/м³ за 2021 година, 28,64 ден/м³ за 2022 година и 29,55 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците

утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за прочистување на отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Радовиш.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води изнесува 51,31% за 2021 година, 50,60% за 2022 година и 50,51% за 2023 година.

ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга прочистување на отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и трошокот на долгорочниот долг на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈПКД „ПЛАВАЈА ПО“ Радовиш да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-129/20
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски